

“Grand Prix Macedonia Open 2021”

17-18.04.2021 Skopje





Organizer:National Swimming Federation of North Macedonia

Date and place of competition:17-18.04.2021 Skopje,Macedonia

Race pool:Olympic Swimming Pool,8 lane

Blvd.Krushevska Republika Skopje

Water temperature: 26c

Time keeping : Electronic time

keeping Vracar Electronics

Categories:

Cat	Male	Female
A	ABSOLUT	ABSOLUT
B	2003 – 2004	2003 – 2004
C	2005 – 2006	2005 – 2006
D	2007 – 2008	2007 – 2008
E	2009 and younger	2009 and younger



Propozition:

- The competition will be held according to the rules of FINA, LEN and NPF
- Every swimmer has the right to an unlimited number of races
- In the disciplines 800 and 1500m freestyle the organizer reserves the right to limit the number of swimmers to one group according to the reported times.
- The best 3 swimmers in each discipline and category will be awarded with medals
- The best swimmers in the category will be awarded with a trophy
- The best swimmers in Men and Women are announced according to the sum of FINA points from 4 races in their category.

There are cash prizes for the winners of the Skins race in the men's and women's categories

Entry fee

Start fee is 5 eur for foreign participants or 300 den for domestic participants, per start.

Application

Application deadline 15.04.2021 until 23:00, applications to be sent in Lenex document to the following addresses: nacionalnaplivackafederacija@yahoo.com; aleksandar@yahoo.com; After that deadline and the application that is not released in the Lenex file, the startup is doubled after the start

The technical meeting is scheduled to be held on April 16, 2021 at 18:00

at the Olympic pool.

Accommodation:

we recommend hotel accommodation from 25 to 35 euros full board Contact person: Mariana Kochovska phone +389 71 269 660

Due to the situation with the Coronavirus, the audience will not be allowed to enter the pool, each club is obliged to submit a list of coaches / delegates to the match and they will be released according to the following:

- Up to 10 swimmers 1 delegate + 1 coach
- From 11-20 swimmers 1 delegate +2 coach
- Over 21 swimmers 1 delegate + 3 coaches

Delegates must have a first and last name proposed by the club, all others not on the list and not associated with the swimmer will not enter the pool.

Competition program:

17.04.2021 Saturday morning (8:30 start of competition; warm up 07:30)	17.04.2021 Saturday evening (16:00 start of competition, warm up 15:00)
I part	II part
1500m free M/F –A,B	400m free M/F – A,B,C
200m breaststroke M/F –A,B,C,D	100m breaststroke M/F – all
200m medly M/F– A,B,C,D	100m freeM/F –all
50 free M/F – all	
50 buterfly M/F – all	

18.04.2021 Sunday morning (8:30 start of competition; warm up 7:30)	18.04.2021 Sunday evening (16:00 start of competition; warm up 15:00)
III part	IV part
800m free M/F – A,B	400 m medly M/F– A,B,C
200m backstroke M/F – A,B,C,D	100m backstroke M/F – A,B,C,D
200m buterflay M/F -A,B,C,D	200m free M/F – A,B,C,D
50m backstroke M/F - All	100m butterfly M/F – all
50 breaststroke -All	3x50M free – SKINS RACE

SKINS RACE RULES:

It starts only on one side of the pool, after the race the winners return to the spot at the start of the "Skins race".

The best 8 swimmers according to the time swimming in the 50 discipline will freely qualify for the skin race that will take place at the end of the Fourth part of the final races.

There are three 50m freestyle races with a 4 minute break between races.

The first race is started by 8 swimmers, the second race is started by the 4 fastest swimmers from the first race, in the last race the 2 fastest swimmers from the previous race start.

IMPORTANT NOTICE:

The competition is held according to the rules of FINA, LEN and NPF, according to the protocols for protection from the corona virus of the Government of the Republic of Northern Macedonia and the National Swimming Federation of Northern Macedonia.

All competitors who want to take part in the competition should be mentally and physically healthy

By registering their swimmers, the clubs bear full responsibility for their health condition

The organizer does not bear any responsibility during the match.

With respect

Mr. Aleksandar Filipchev
President of the National Swimming Federation of North Macedonia



“ГРАН ПРИ МАКЕДОНИЈА Опен 2021”

17-18.04.2021 Скопје





Организатор:Национална пливачка федерација на Северна Македонија

Место и дата на одржување:17-18.04.2021 Скопје,Македонија

Базен за трки:Олимписки базен Центар,8 патеки

Температура на вода: 26с

Мерење на време:Електронско

Категории:

Категорија	Машки	Женски
А	Апсолутна	Апсолутна
Б	2003 – 2004	2003 – 2004
Ц	2005 – 2006	2005 – 2006
Д	2007 – 2008	2007 – 2008
Е	2009 и помлади	2009 и помлади



Пропозиции:

- Натпреварувањето ќе се одржи според правилата на ФИНА,ЛЕН и НПФ
- Право на учество имаат сите клубови членки со регистрирани пливачи во федерација за натпреварувачката сезона 2021 година
- Секој пливач има право на неограничен број на настапи
- Во дисциплините 800 и 1500м слободно организаторот го задржува правото да го ограничи бројот на пливачи на една група според пријавените времиња.
- Најдобрите 3 пливачи во секоја дисциплина и категорија ќе бидат наградени со медали
- Најдобрите пливачи во категорија ќе бидат наградени со пехар
- Најдобрите пливачи во Машка и Женска се прогласуваат според збир на ФИНА бодови од 4 трки во своја категорија.
- За победниците во Скинс трката ,во машка и женска категорија има парични награди

СТАРТАРИНА

- стартарината изнесува 5 евра за странски натпреварувачи а за домашни натпреварувачи 300 денари по старт,

ПРИЈАВИ

- Краен рок за пријава 15.04.2021,пријавите да се испратат во Lenex документ на следните адреси: nacionalnaplivackafederacija@yahoo.com ;aleksandar@yahoo.com;
После тој рок и пријава која не е пуштена во Lenex фајл старттрината изнесува двојно по старт
- техничкиот состанок е предвиден да се одржи на 16.04.2021 во 18:00 на Олимпискиот базен.

СМЕСТУВАЊЕ:

- хотелско сместување препорачуваме од 25 до 35 евра полн пансион

Лице за контакт: Маријана Кочовска телефон +389 71 269 660

Поради ситуацијата со Коронавирусот нема да биде дозволен влез на публика во базенот,секој клуб е должен да приложи список на тренери/делегати на натпреварот и истите ќе бидат пуштени според следното:

- До 10 пливачи 1 делегат+ 1 тренер
- Од 11-20 пливачи 1 делегат +2 тренера
- Над 21 пливачи 1 делегат + 3 тренера

Делегатите мора да бидат со име и презиме предложени од страна на клубот,сите останати кои не се на списокот и кои не соодејствуваат според боројот на пливачи нема да влезат на базен.

Програма на натпреварот:

Сабота наутро(8:30 старт на натпреварот; расплив 07:30)	Сабота попладне (15:00 старт на натпреварите; распливување 16:00)
I дел	II дел
1500м слободно М/Ж - А,Б	400м слободно М/Ж – А,Б,Ц
200м градно М/Ж –А,Б,Ц,Д	100м градно М/Ж – сите
200м мешано М/Ж – А,Б,Ц,Д	100 м слободно М/Ж-сите
50м слободно М/Ж – сите	
50 делфин М/Ж – сите	

Недела наутро (8:30 старт на натпреварот; расплив 7:30)	Недела попладне (15:00старт на натпреварот; расплив 16:00)
III дел	IV дел
800м слободно М/Ж – А,Б	400м мешано – А,Б,Ц
200 грбно –А,Б,Ц,Д	100м грбно – сите
200 м делфин – А,Б,Ц,Д	200м слободно- А,Б,Ц,Д сите
50 м грбно – сите	100м делфин – А,Б,Ц,Д
50 м градно - сите	3x50м слободно – СКИНС ТРКА

Правила за “СКИНС ТРКА”:

Се стартува само од едната страна на базенот,после завршување на трката победниците во трката се враќаат на самото место на стартот на “Скинс трката”.

Најдобрите 8 пливачи според испливано време во дисциплината 50 слободно ќе се квалификуваа за скинс трката која ќе се одржи на крајот од Четвртиот дел на финалните трки.

Се пливаат три трки од 50м слободен стил со 4 минути одмор помеѓу трките.

Првата трка стартуваат 8 пливачи,втората трка стартуваат 4 најбрзи пливачи од првата трка,во последната трка стартуваат 2 најбрзи пливачи од претходната трка.

ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ:

Натпреварот се одржува според правилата на ФИНА,ЛЕН и НПФ, според протоколите за заштита од корона вирусот на Владата на република Северна македонија како и на националната пливачка федерација на Северна Македонија.

Сите натпреварувачи што сакаат да земат учество на натпреварот треба да се психички и физички здрави

Клубовите со самото пријавување на своите пливачи сносат целосна одговорност за нивната здравствена состојба

Организаторот не сноси никаква одговорност за време на натпреварот.

Со почит

Мр.Александар Филипчев

Претседател на Национална Пливачка Федерација на Северна Македонија

